

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

Согласно Регулатива (ЕУ) Бр. 574/2014,
 која се однесува на Анекс III од Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011

Бр. GKFJ0XX/2

ХИДРОФАС 2
CE

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

1. Единствен идентификационен број на типот на производот:
GKFJ0XX
EN 15824:ZA.1, Декоративен малтер со воедначена структура, изработен врз основа на акрилатна емулзија
2. Наменета употреба:
Овој производ е наменет за употреба во станбени и деловни објекти за декоративна и заштитна завршна обработка
3. Производител:
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија
4. Овластен претставник:
 /
5. Систем/и на AVCP:
Систем 4
- 6а. Хармонизиран стандард:
EN 15824:2009

 Нотифицирано тело:
 /

7. Декларирани својства:

Суштински карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација	
Пропустливост на водена пара	V₂ средна	МКС EN 15824-1:2010	EN 15824:2009
Апсорпција на вода	W₂ средна		
Адхезивна јакост	≥ 0.3MPa		
Издржливост (отпорност на мрзнење-одмрзнување)	Степен на пропустливост според EN 1062-3 ≤ 0.5 kg/(m²·h^{0.5})		
Термичка спроводливост	Својството не е определено		
Реакција на пожар	Еврокласа F		

8. Соодветна техничка документација и/или посебна (специфична) техничка документација: **Својствата на наведениот производ се во сообразност со декларираниите својства. Оваа Изјава за својства е издадена, во согласност со Регулатива (ЕУ) Бр. 574/2014 која се однесува на Анекс III од Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011, под исклучива одговорност на производителот идентификуван во точка 3.**

За и во име на производителот потпишана од:

Генерален директор,



Благој Дончев, дипл.гр.инж.

Скопје, 07.10.2019 год.

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

CE ОЗНАЧУВАЊЕ

Анекс на Изјава за својства бр. GKFJ0XX/2

CE	
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (улица 1409) бр.11 1060 Скопје, Северна Македонија 15 GKFJ0XX/2 EN 15824:2009 ХИДРОФАС 2 Декоративен малтер со воедначена структура на база на органски врзива	
Пропустливост на водена пара	V₂ средна
Апсорпција на вода	W₂ средна
Адхезивна јакост	≥ 0.3МРа
Издржливост (отпорност на мрзнење-одмрзнување)	Степен на пропустливост според EN 1062-3 ≤ 0.5 kg/(m²·h^{0.5})
Термичка спроводливост	Својството не е определено
Реакција на пожар	Еврокласа F

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ (REACH)

Информации и совети за безбедно ракување, складирање и одложување на хемискиот производ се содржат во официјалниот безбедносен лист за производот (SDS).

НАПОМЕНА

Информациите и препораките за соодветно чување, складирање и употреба на Адинговите производи се дадени на основа на нашето најдобро знаење и искуството. Разликите во однос на апликативните подлоги и амбиенталните услови не се покриени со оваа информација. Корисникот мора да го почитува официјалното издание на техничкиот лист за производот. АДИНГ го зачувува правото да врши промени на своите производи. Правата на сопственост од трети страни мора да се почитуваат. Сите нарачки се прифатени под тековни услови на продажба и испорака.